



**Како сонце  
среде летен ден  
заблеска круната на  
цара Јустинијана,  
заблеска круната на  
слугата Божји,  
По мудроста најмудар,  
А по силата најсилен,  
И во верата најсилен.**

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

**В**о VI век, во Константинопол била востановена правоверна побожна царска династија, која потекнувала од нашите простори. Нејзин предводник бил интелегентниот, мудар и проциплив цар Јустин. Од обичен војник тој напредувал до офицер и заповедник на императорската војска, а по смртта на византискиот цар Анастасиј (+518 година) бил избран за наследник на престолот. Советник и совладелец му бил неговиот внук од сестра, Јустинијан. Тој по потекло бил од Македонија, од малото место Таурисион (околината на Скопје, денешното село Таор). На престолот го

наследил чичко му Јустин во 526 г. и владеел сè до 565 г. Големината на овој цар е неразделно врзана со неговата длабока вера. Бил многу храбар и праведен цар. Така, завојувал со дунавските Варвари само затоа што овие сурови мачители ги кастрирале заробениците. Но, ова е само еден од многуте знаци за неговото возвишено чувство на љубов кон Бога и човекот. Тој е најголемиот византиски цар кој најмногу ја проширил империјата.

Изградил голем број патишта, крепости, градови и прекрасни храмови, од кои најубав е "Св. Софија" во Константинопол. Го поддржувал развојот на монаштвото. Устроил и голем број манастири, меѓу кои и манастирот "Св. Катерина" на Синај. Треба да се спомне дека за време на неговото владеење во VI век Македонија била опфатена од интензивниот про-

## СПОМЕНОТ НА СВЕТИ ЈУСТИНИЈАН ЦАР ВИЗАНТИСКИ



**СВ. ЦАР ЈУСТИНИЈАН (МОЗАИК  
ВО ЦРКВАТА "СВ. ВИТАЛЕ", РАВЕНА,  
НЕГОВА ЗАДУЖБИНА, СРЕДИНА НА VI ВЕК)**

# ХРИСТОВОТО ЕВАНГЕЛИЕ Е ИЗВОР НА МУДРОСТ, В

Spored Edinaesettata povelba od negoviot Zakonski zbornik so propisi za Crkvata, sve{tenstvoto i manastirite, za da gi vozveli-i svojata tatkovina i rodnoto mesto, Justinijan (toj po poteklo bil od Makedonija, od maloto mesto Taurision/okolinata na Skopje, dene{ noto selo Taor), prvo go podignal gradot Justinijana Prima na mestoto na negovoto malo selo Taor i go nazna-il za sedi{te na novoosnovanata Arhiepiskopija Justinijana Prima (Prva). Zna-i, vo 535 godina, na teritorijata na Makedonija bila osnovana samostojnata Arhiepiskopija Justinijana Prima (Prva).

цут на градежната активност, која лесно се препознава според опусот и плановите на градбите.

Само две години по стапувањето на престолот во Константинопол, Јустинијан го отворил првиот христијански универзитет, на местото на Атинската школа (паганска). Тој во Христовото Евангелие гледал единствен и најголем извор на мудрост, вистина и светлина.

Еден од неговите големи зафати е преуредувањето на старото римско право и издавање на законите во Јустинијановиот Кодекс. Самиот пишувал и издал многу важни и строги закони против неморалот. Го востановил празникот Сретение Господово. Напишал голем број богословски дела. Ја составил прекрасната црковна песна "Единороден Сине и Слово Божјо", која од 536 г. се пее на Божествената литургија и таа продолжува да се пее и денес. Бог му ги откривал чудата на својата промисла. Светиот цар Јустинијан го свикал Петтиот Вселенски Собор во 553 година. Несомнено е дека овој цар бил најобразованиот цар во својот век. Во времето на неговото владеење голема потпора му била сопругата, светата царица Теодора, со која е претставен на мозаикот во црквата "Св. Витале" во Равена, Италија. Теодора се упокоила во 548 го-



**СВ. ЦАРИЦА ТЕОДОРА (МОЗАИК ВО ЦРКВАТА "СВ. ВИТАЛЕ", РАВЕНА, СРЕДИНА НА VI ВЕК)**

велба (novella) од неговиот Законски зборник со прописи за Црквата, свештенството и манастирите, за да ги возвеличи својата татковина и родното место, Јустинијан прво го подигнал градот Јустинијана Прима на местото на своето мало село Таор и го назначил за седиште на

била основана самостојната Архиепископија Јустинијана Прима (Прва). За прв епископ бил назначен Кастилијан. На оваа нова Архиепископија Јустинијан ѝ доделил највисок можен ранг, веднаш по Рим и Константинопол. Својата Единаесетта новела од 535 година царот ја потврдил

риград. Тоа е црковен и организациски континуитет на кој може секој да ни позавиди, за што е заслужен царот Јустинијан.

Со благодарение на Бога и благодарение на Пресвета Богородица, Свети апостол Павле и неговите соработници, кои мисионирале во Македонија, како и на Светите браќа Методиј и Кирил и на останатите Петточисленици, на територијата на Република Македонија во континуитет опстојува православен духовен живот цели 20 века. Но, она што е најважно за нас е дека благодарение на светиот Цар Јустинијан овој духовен живот е раководен од домашен црковен центар.

О, велик и славен, православен царе, витез на крстот, твоите цркви никогаш нема да остарат, а твојата вера уште низ светот блеска со сјајот на Христос! Со него се греат потомците, чии наследници и сведоци сме ние денес.

**Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд**



## АПЕЛ

**Манастирот "Си Свети" има огромно културно и историско значење, тоа е свето место на многу чуда. Редакцијата "Македонско сонце" упатува апел до сите Македонци во државава и до оние кои се наоѓаат насекаде во светот да го дадат својот финансиски придонес за негово обновување и одржување, за да го зачуваме од забот на времето.**

**Чудата на манастирот "Си Свети" се бројни за: исцеление, имање пород, одржување во живот, среќа, радост и сл.**

**МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" ("СИТЕ СВЕТИИ")**

Жиро-сметка:  
530-0003005453-64  
ОХРИДСКА БАНКА А.Д.  
ОХРИД

# ЕДИНСТВЕН И НАЈГОЛЕМ ИСТИНА И СВЕТЛИНА

*O, velik i slaven, pravoslaven care, vitez na krstot, tvoite crkvi nikoga{ nema da ostarat, a tvojata vera u{ te niz svetot bleska so sjajot na Hristos! So nego se great potomcite, ~i naslednici i svedoci sme nie denes.*

дина, а Јустинијан на 14.11./27.11. 565 година. Заедно се слават на истиот ден.

Според Единаесеттата по-

новооснованата Архиепископија Јустинијана Прима (Прва). Значи, во 535 година, на територијата на Македонија

со 132 новела во 545 г. Познати се и други епископи на Јустинијана Прима, како што се: Бененат, Павле, Јован Први, Леон и последниот Јован IX, кој во 681 година учествувал на Трулскиот Собор во Константинопол.

Автокефалната Охридска архиепископија како Црква со седиште на овие простори се темели врз уште постарата Црква од VI век, Јустинијана Прва, трета по чест меѓу помесните Цркви, по Рим и Ца-